

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (3) од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и за разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 мај 2022 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Идриз Ибрахимовиќ со бр.УП2 09-45/22 од 10 март 2022 година, против Решението со кое не се одредува корекција на надоместокот за топлинска енергија бр.03-846 од 24.02.2022 година на Снабдување БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје СЕ ОДБИВА.
2. Решението со кое не се одредува корекција на надоместокот за топлинска енергија бр.03-846 од 24.02.2022 година на Снабдување БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, СЕ ПОТВРДУВА.
3. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб страницата на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Идриз Ибрахимовиќ до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе приговор бр. УП2-09-45/22 од 10 март 2022 година, против Решението со кое не се одредува корекција на надоместокот за топлинска енергија бр.03-846 од 24.02.2022 година на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, (во понатамошниот текст: Снабдување БЕ Скопје).

Снабдување БЕ Скопје како првостепен орган во постапката донело Решението со кое не се одредува корекција на надоместокот за топлинска енергија бр.03-846 од 24.02.2022 година врз основа записнички утврдената состојба во просториите на потрошувачот.

Незадоволен од решението на Снабдување БЕ Скопје, именуваниот поднесе приговор до Регулаторната комисија за енергетика.

На 24 март 2022 година беше одржана седница на Комисија за постапување по приговори и разрешување на спорови од областа на природен гас, топлинска енергија и течни горива. На седницата се изврши увид во приложените докази од страна на подносителот на приговорот и тоа:

- Решението со кое не се одредува корекција на надоместокот за топлинска енергија бр. бр.03-846 од 24.02.2022 година на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје и
- Записник на измерени температури на воздухот составен на ден 8 април 2022 година.

Комисијата заклучи дека е потребно Снабдување БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје повторно да изврши мерење на температура во станот на подносителот на приговорот.

На ден 11 април 2022 година Снабдување БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје по е-маил ја извести Регулаторната комисија за енергетика дека: ”При повторната контрола странката не дозволи да

се изврши мерење на температура, и им изјавил на монтерите дека сеуште ја нема направено сервисната интервенција прочистување на радијаторите што му беше посочена”.

На 16 мај 2022 година беше одржана седница на Комисија за постапување по приговори и разрешување на спорови од областа на природен гас, топлинска енергија и течни горива. Од дополнително доставената документација се утврди дека нема основ за корекција на надоместокот за топлинска енергија.

Согласно член 8 став (3) од Правилникот за утврдување на квалитетот на испорачаната топлинска енергија, корекција на варијабилниот дел од надоместокот за топлинска енергија се врши за периодот за кој ќе се утврди дека има некавалитетна испорака на топлинска енергија, а најмногу за една грејна сезона.

Имајќи го во предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истата.

УП2 09-45/22
30 мај 2022 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски